



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и 77/21), се доставува:

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ
Republika E Maqedonisë Së Veriut
AGJENCIA PER SHERBIME MEDIATIKE AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE – SHKUP

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Примено / Pranuor: 26.07.2021			
Единица Njesia org.	Број Numër	Прилог Shëncë	Вредност Vlerë
10	2827	1	

1. Вид надзор: Редовен;
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје;
3. Период опфатен со надзорот: 6 јули 2021 година;
4. Датум на извршување на надзорот: 26 јули 2021 година;
5. Предмет на надзорот:
 - Член 14 од Законот за медиуми (Импресум);
 - Член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Информации достапни за корисниците);
 - Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците (Бр.01-4443/1 од 09.10.2018 година);
 - Член 97 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Идентификација на радиодифузер);
6. Претходно изречена мерка: /
7. Констатации од надзорот:

Со редовниот административен надзор врз телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 6 јули 2021 година, на регионално ниво, констатирани се прекршувања на административните обврски од членот 14 од Законот за медиуми.

Безмалку за целината на програмскиот сервис емитуван на 6 јули 2021 година, не се објавени податоците со кои се идентификуваат уредниците, (ко)авторите и реализаторската ТВ-екипа што учествувале во подготовката на аудиовизуелните содржини.

Спротивно на точката 6 од Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците – нема ни најавна ни одјавна шпица за документарните програми - „Сакраментум“, „Фокус“, „Места“, потоа за емисијата - „Во добра форма“, од областа на физичката култура и рекреацијата, ниту, пак, за -



„Сити Ролл“, музичко-говорна емисија, за – „RPM.mk“, забавно-информативната емисија за автомобилизам, ни за - „Бајка“, играната, анимирана програма. Односно, на ниту еден начин не се објавени неопходните податоци за импресумот: - име и презиме на уредник/уредници; - автор/автори; - име и презиме на лица од реализаторска екипа со значаен ангажман во изработка на емисиите (снимател, монтажер, техничка обработка, и сл.).

Згора на тоа, аналитичкиот увид извршен посебно врз емитуваниот документарен ТВ-материјал, кај одредени програмски целини покажува - колажна постапка, применета за илустрација на компаративни податоци, како обид да се поврзат глобални и локални теми од областа на географијата, историјата и на антропологијата („Сакраментум“) или, пак, на темите – цивилизациски достигнувања и човекови права („Фокус“), но токму поради недостиг од најавна / одјавна шпица, не може да се утврди ни - „изворното“, продукциско потекло на уредувачки обликуваниот ТВ-материјал. Во овој контекст се административните забелешки и за емитуваните изданија на - RPM.mk - забавно-информативната емисија за автомобилизам, без уредувачки интервенции преземени од истоимениот приватен Youtube канал.

06.07.2021 г.

Наслов на емисијата	Период на емитување		Опис на прекршувањето
	почеток	крај	
„Сакраментум“ – документарна програма	00:00:00	00:05:51	Ни на најавна ни на одјавна шпица не се објавени податоци за импресумот - идентификација на уредниците, авторите - новинари, ниту, пак, за реализаторската екипа на емисиите;
	00:11:05	00:19:00	
	00:22:41	00:28:14	
	01:14:51	01:22:56	
	01:29:42	01:36:45	
	01:41:37	01:47:48	
	02:01:55	02:11:14	
	02:14:10	02:21:26	
	03:16:20	03:23:21	
	03:23:27	03:29:00	
	03:47:30	03:53:43	
	04:15:45	04:25:04	
	04:25:10	04:32:32	
	04:36:23	04:41:55	
	05:00:04	05:07:14	
	05:07:20	05:12:53	
	05:31:29	05:37:41	
	06:00:00	06:09:02	
	06:09:12	06:16:31	
	06:20:23	06:25:55	
	07:18:43	07:26:49	
	07:54:27	08:03:46	
	08:06:19	08:12:30	
	09:11:35	09:19:40	
	10:46:19	10:51:50	
	11:26:37	11:32:09	
	11:35:00	11:43:05	
	11:43:11	11:49:24	
	13:01:54	13:07:26	
	13:12:36	13:18:48	
	14:44:24	14:50:36	
	15:53:25	16:00:28	
	17:03:16	17:10:18	
	18:05:14	18:10:45	
	19:52:57	19:59:29	
	22:26:06	22:33:07	
	22:33:19	22:38:50	
	23:06:51	23:14:56	
	23:25:51	23:35:10	



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

„Бајка – Принцот кој бараше бесмртност“ – играна програма (анимиран филм);	09:21:14	09:36:14	
	10:54:34	11:09:36	
	16:21:57	16:36:59	
„Фокус“ – документарна програма	00:55:17	01:08:07	
	01:47:55	01:57:37	
	03:03:23	03:06:13	
	03:32:33	03:43:46	
	04:00:01	04:12:05	
	04:47:16	05:00:06	
	05:16:25	05:27:38	
	05:44:00	05:56:05	
	09:36:20	09:46:12	
	11:14:26	11:26:30	
	11:50:57	12:00:46	
	12:05:11	12:18:03	
	12:44:00	12:53:44	
	13:49:28	13:55:07	
	14:29:39	14:42:29	
	15:34:17	15:44:00	
	17:38:08	17:50:58	
	18:13:31	18:26:21	
	19:06:53	19:16:45	
„Во добра форма“ – програма за физичка култура и рекреација;	19:43:14	19:48:42	
	00:06:17	00:10:49	
	00:19:07	00:22:35	
	01:36:51	01:41:29	
	01:57:50	02:01:49	
	02:44:24	02:48:27	
	03:29:06	03:32:26	
	03:43:52	03:47:25	
	03:56:27	03:59:54	
	04:12:18	04:15:38	
	04:32:38	04:36:11	
	05:12:59	05:16:18	
	05:27:45	05:31:17	
	05:40:25	05:43:53	
	05:56:17	05:59:37	
	06:16:39	06:20:10	
	07:13:38	07:17:10	
	07:26:58	07:31:33	
	11:09:42	11:14:20	
	12:01:00	12:05:05	
	12:18:09	12:22:46	
	13:45:56	13:49:15	
	13:55:13	13:58:41	
	14:25:22	14:29:27	
	14:53:19	14:56:47	
	15:27:31	15:31:17	
	15:44:07	15:47:35	
	15:49:14	15:53:18	
	16:37:06	16:40:26	
	17:10:24	17:14:28	
	17:52:32	17:56:19	
	18:26:29	18:30:01	
	18:48:58	18:52:27	
	19:38:29	19:43:07	
	19:48:49	19:52:21	
	21:19:04	21:23:09	
	22:21:54	22:25:59	
	23:21:39	23:25:44	



„Места“ – документарна програма	00:28:26	00:29:52	
	01:26:37	01:28:03	
	02:11:20	02:12:30	
	02:57:53	02:59:20	
	03:53:49	03:55:00	
	04:42:02	04:43:13	
	05:37:38	05:38:58	
	07:10:00	07:11:00	
	08:03:54	08:04:51	
	10:51:57	10:53:07	
	11:32:21	11:33:33	
	12:22:52	12:23:47	
	13:18:55	13:20:09	
	13:58:48	13:59:58	
	14:50:43	14:51:46	
	15:31:23	15:32:50	
	16:19:19	16:20:30	
	17:14:35	17:15:29	
	18:10:51	18:12:04	
	19:04:28	19:05:26	
	19:59:40	20:00:52	
	20:50:27	20:51:31	
	21:46:04	21:47:14	
	22:41:41	22:43:35	
	23:38:00	23:39:12	
„RPM.mk“ – забавна емисија за автомобилизам (преземено од приватен Youtube канал);	09:46:19	09:59:46	
	13:07:33	13:12:31	
	14:42:36	14:44:18	
	17:56:26	18:05:06	
	18:59:11	19:00:53	
„Сити Ролл“ – музичко-говорна емисија;	19:38:01	19:38:23	
	00:31:20	00:52:27	
	02:21:34	02:44:16	
	06:26:01	06:47:09	
	06:48:41	07:09:47	
	12:25:14	12:43:54	
	13:21:41	13:44:23	
	14:01:24	14:25:15	
	14:56:53	15:27:23	
	16:00:33	16:19:13	
	16:40:32	17:01:37	
	17:16:57	17:38:02	
	18:30:07	18:48:46	
	19:16:50	19:37:55	
	20:02:18	20:48:49	
	20:52:57	21:14:03	
	21:23:15	21:45:58	
	21:51:18	22:21:48	
	22:44:02	23:06:45	
	23:40:40	23:59:59	

8. Опис на прекршувањето:

Спротивно на членот 14 од Законот за медиуми, програмскиот сервис на ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, на 6 јули 2021 година, во изданијата на емисиите: „Сакраментум“, „Фокус“, „Во добра форма“, „Сити Ролл“, „RPM.mk“ и „Бајка“ – реализирани низ различни ТВ-жанрови и со различна програмска



функција, не ги објави податоците за импресумот, кои е должен да ги емитира на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис.

9. Предлог мерка:

- Советот на Агенцијата да донесе решение за изрекување мерка јавна опомена на телевизискиот програмски сервис на Трговско радиодифузно друштво СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје и во согласност со точката 7 од Упатството за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка бр. 01-6039/1 од 20.10.2015 година, да му наложи во рок од 45 дена од денот на приемот на решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми; и
- Да се изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот) постапил по изречената мерка јавна опомена (во целост, делумно или не постапил), по истекот на рокот определен во поединечниот акт (решение), донесен од страна на Советот на Агенцијата.

Сектор за програмски работи

